

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 септември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Салиу Енис од с. Врбјани, Маврово и Ростуше УП2 09-174/21 од 3 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-371 од 25 јуни 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-371 од 25 јуни 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок, односно да ја реконструира и догради постоечката нисконапонска мрежа за приклучување на жалителот и останатите потенцијални баратели на приклучок.
4. Електродистрибуција по исполнување на условот зададен во точка 3 од ова Решение, да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Салиу Енис од с. Врбјани, Маврово и Ростуше до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-174/21 од 3 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-371 од 25 јуни 2021 година на КЕЦ Гостивар, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот потенцира дека објектот му е легализиран и дека соседите се приклучени на мрежа. Според ЕВН, не постојат технички услови.

На седницата од 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-174/21 од 26 јули 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-371 од 25 јуни 2021
 - Решение за легализација на објектот
2. Одговор од ЕВН од 29 јули 2021 година со прилог:
 - Полномодно од жалителот за Муарем Салиу од с. Врбјани, Маврово и Ростуше
 - Имотен лист бр. 150 за КП бр. 137, КО Лешница
 - Известување дека нема Општ Акт за с. Лешница од 25 февруари 2021 година

- БСП-1 образец од 29 јуни 2021 година
- ГИС скица

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави детални податоци за падот на напонот во мрежата, оддалеченост од последна напојна точка до објектот и статусот со потенцијални баратели на приклучок во околината, при што на 20 август побараните податоци беа доставени, а на 27 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5), сите останати кои не ги исполнуваат горенаведените услови се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–174/21
2 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски